



CORRIDOR[®] DAILY S 780



Подрачје на примена

- Особено погодни за спортски подни облоги во спортски сали, гимназии или повеќенаменски сали
- За водоотпорни подни облоги, како ПВЦ, гума, лино, запечатен паркет и плута, и вештачки или природен камен

Предности/особини на производот

- Полимер-базирани растворливи во вода
- Чисти и се грижи во еден чекор
- Многу добри влажни својства
- За апликација со машина со еден диск или машина со голема брзина
- Нема зголемување на слојот
- Лизгачки
- Тестирано според FMPA DIN 18032/2 за спортски подови
- Сјае само по себе
- Спречува траги од стапување и е отпорно на нечистотија
- Погодно за примена во машини за чистење

Технички податоци

рН-вредност	8,5
Боја на производот	зеленосина
Сад*	1 Шише 10 Сад 200 Буре
Состојки според INCI	AQUA, TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL, ALCOHOL, POLYACRYLATE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, C9-11 PARETH-5, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, TRIETHANOLAMINE LAURYL SULFATE, COLORANT, LIMONENE, MEK, FLUORALKYL POLYETHOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.





CORRIDOR® DAILY S 780

Примена и дозирање



Чистење и одржување:
20 - 50 ml / 10 l вода

Почетна нега:
500 - 1000 ml/10 l вода
се нанесува на подот со постапка на влажно бришење,
се остава да се исуши и се полира со машина со голема
брзина или подметната подлога за полирање.



Чистење автомати:
50 - 100 ml / 10 l вода



Средства за чистење:
1:3 со вода
Се полира со машина со голема брзина или машина со
еден диск.



Интензивно чистење:
500 ml / 10 l вода
Се поминува со машината со еден диск и подметнатата
подлога за чистење, се апсорбира нечистата вода и се
полира подната облога.



Чистење со прскање:
300 ml / 10 l вода

Напомена

Секогаш користете студена вода.
При користење во автомати, резервоарите треба редовно да се чистат и
мијат.

Дополнителни производи

Sunglorin G 145
Roca Dispers R 200
Corridor® Complete S 732
Corridor® Glorin S 734 - Самораспрснување насекаде со сјај
Corridor® Matt S 737 - Мат распрснување
Corridor® Black S 739
Corridor® Jewel S 741 - Распрснување со висок квалитет

Напомени за опасност

H319 Доведува до силна иритација на очите.

Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот
лист Corridor® Daily S 780 на www.buzil.com.

GISBAU-код: GU 70

Број на производот*:
S780-0001
S780-0010
S780-0200

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.

Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.